

Предлагач: Група пратеници

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, по скратена постапка

Скопје, декември 2025 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - Скопје
KUVENDI I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT - Shkup

Примено: E pranuar:			
22.12.2025			
Орг. Един. Njesia Org.	Број Numër	Прилог Shitja	Вредност Vlerë
08	7237/1		

ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 71 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 139, 144 и 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, Ви поднесуваме Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка.

ПРАТЕНИЦИ:

ПРАТЕНИЦИ

Мартин Стојановски 
Драгана Бојковска 
Бојан Стојановски 
Никола Ковачевски 
Зорница Стојановска 
Бране Петровски 

ВОВЕД:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 62/09, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 150/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, 8/15, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.251/22 и 3/25) ги уредува прашањата во врска со видовите на придонеси за задолжително социјално осигурување, обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основниците на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контролата на пресметување и уплата на придонеси, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

Согласно постојните законски одредби придонесот за задолжително здравствено осигурување за обврзникот кој е корисник на пензија се плаќа по стапка од 13%. Со оглед на тоа дека оваа стапка е значително повисока од општата стапка за здравствено осигурување која изнесува 7,5%, предлагаме истата да се намали.

Во насока на усогласување на одредбите од овој закон со Законот за работно ангажирање на лица (објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/25, со примена од 1 јануари 2026 година), а во кој е уредено работното ангажирање на лица за вршење на работи од повремена или сезонска природа, потребно е да се изврши изменување и дополнување на одредбите на постојниот Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на предложеното изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е намалување на висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување која се плаќа за корисниците на домашна пензија како и усогласување со Законот за работно ангажирање на лица, односно обезбедување на негова ефикасна примена во пракса во законски предвидениот рок.

Со Законот се предлагаат следните решенија:

- намалување на стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за обврзникот кој е корисник на пензија (од 13% на 11.8%) и
- усогласување со одредбите од Законот за работно ангажирање на лица.

Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела на кои се заснова Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 175 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија, се предлага Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Собранието да го разгледа по скратена постапка.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

Член 1

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 62/09, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 150/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, 8/15, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.251/22 и 3/25) во членот 4 точка 3 по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите „и Законот за работно ангажирање на лица“.

Член 2

Во членот 7 став (1) по точката 1-а) се додава нова точка 1-б) која гласи:

„1-б) работно ангажирани лица за сезонска и повремена работа согласно Законот за работно ангажирање на лица;“.

Член 3

Во членот 11 по бројот 3 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите „точка 1-а)“ се додаваат зборовите „, и членот 7 став (1) точка 1-б)“.

Член 4

Во членот 13 став 1 во точката 1-а) зборовите „член 7 став (1) точка 1-а)“ се заменуваат со зборовите „член 7 став (1) точки 1-а) и 1-б)“.

Член 5

Во членот 14 став (1) по точката 1-а) се додава нова точка 1-б) која гласи:

„1-б) износот од 1/30 од висината на најниската основица за пресметка и уплата на придонесите согласно овој закон, за секој ден на работно ангажирање, независно од висината на договорениот паричен надоместок и часовите за кои лицето е ангажирано, за лицата од членот 7 став (1) точка 1-б) на овој закон;“.

Член 6

Во членот 25 став (1) во точката 6) процентот „13%“ се заменува со процентот „11,8%“

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2026 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се предлага дополнување на текстот на одредбата на точката 3 од членот 4 од Законот, согласно кое во дефиницијата на поимот-осигуреник ќе се спомене и Законот за работно ангажирање на лица.

Со членот 2 од Предлогот на законот се предлага дополнување на одредбата од членот 7 од Законот со кое ќе се предвиди дека обврзници за плаќање на придонесот за задолжително пензиско и инвалидско осигурување се и работно ангажирани лица за сезонска и повремена работа согласно Законот за работно ангажирање на лица.

Со членот 3 од Предлогот на законот се предлага дополнување на членот 11 од Законот, со кое лицата од членот 7 став (1) точка 1-б), односно работно ангажирани лица за сезонска и повремена работа согласно Законот за работно ангажирање на лица ќе се предвидат како обврзници за плаќање на дополнителниот придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување.

Со членот 4 од Предлогот на законот се предлагаат промени во одредбата од точката 1-а) од членот 13 став (1) од Законот, согласно која исплатувачот на паричниот надоместок е обврзник за пресметка и уплата на придонесите и за работно ангажираните лица односно лицата од членот 7 став (1) точка 1-б) од Законот.

Со членот 5 се предлага дополнување на членот 14 од Законот во насока на пропишување на основица по која ќе се пресметуваат придонесите за лицата од членот 7 став (1) точка 1-б) од Законот. Имено се предлага основицата за оваа категорија на лица да биде износот од 1/30 од висината на најниската основица за пресметка и уплата на придонесите која е пропишана во овој закон (50% од просечната плата по работник), за секој ден на работно ангажирање, независно од висината на договорениот паричен надоместок и часовите за кои лицето е ангажирано.

Со членот 6 се предлага промена во членот 25 согласно која ќе се изврши намалување на стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за обврзникот кој е корисник на пензија (од 13% на 11.8%).

Во членот 7 од Предлогот Законот е наведено влегувањето во сила на истиот и отпочнувањето на неговата примена.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. Како такви прават правна целина и се применливи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените законски измени и дополнувања ќе се намали висината на стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за обврзникот кој е корисник на пензија, ќе се изврши усогласување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување со Законот за работно ангажирање на лица и ќе се обезбеди ефикасно спроведување на Законот за работно ангажирање на лица во пракса.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 4

Поимите кои се употребуваат во овој закон го имаат следново значење:

1. **„Обврзник за плаќање на придонеси“** е осигуреникот во чие име и за чија сметка се плаќаат придонесите;

2. **„Обврзник за пресметка и уплата на придонесите“** е работодавач, самовработено лице, индивидуален земјоделец, верско службено лице, државна институција, орган или организатор кој има обврска на товар и за сметка на обврзникот за плаќање на придонеси да ги пресмета, задржи и уплати придонесите;

3. **„Осигуреник“** е физичко лице задолжително осигурено според законите кои го уредуваат системот на задолжително социјално осигурување;

4. **„Работодавач“** е правно и физичко лице, како и друг субјект (орган на државна власт, орган на единица на локалната самоуправа, подружница на странско друштво, дипломатско и конзуларно претставништво), кое вработува работници врз основа на договор за вработување;

5. **„Плата“** е плата утврдена согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување;

6. **„Дополнителни примања од работен однос“** се исплатите по основ на деловна успешност на работодавачот и надоместоци на плата утврдени со Законот за работните односи и колективен договор;

7. **„Исплата по основ на деловна успешност“** претставува делот кој вработениот го добива по основ на деловна успешност на работодавачот;

8. **„Надоместок на плата“** претставува делот кој вработениот го добива по различни основи утврдени со Законот за работните односи и колективен договор;

9. **„Институции за задолжително социјално осигурување“** се Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;

10. **„Самовработено лице“** е физичко лице кое врши самостојна економска дејност или професионална и друга интелектуална услуга од која остварува приход, во согласност со закон;

11. **„Индивидуален земјоделец“** е лице на кого земјоделската дејност му е единствено занимање и кое остварува приход по основ на вршење на земјоделска дејност;

12. **„Припадник на монашки и други верски редови и верско службено лице“** е лице вршител на верски обреди и други верски работи согласно закон и прописите на верската заедница;

13. **„Најниска месечна основица“** е најнискиот износ на кој се пресметуваат и плаќаат придонеси;

14. **„Највисока месечна основица“** е највисокиот износ до кој се пресметуваат и плаќаат придонеси;

15. „**Просечна месечна плата**“ е просечен износ на месечна заработка исплатен по вработен во Република Македонија, согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика;

16. „**Странец**“ е лице кое не е државјанин на Република Македонија и лице без државјанство;

Член 7

(1) Обврзник за плаќање на придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување е:

1) работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, друго правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на единиците на локалната самоуправа и градот Скопје;

1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по основ на работен однос и самовработување;

2) државјанин на Република Северна Македонија кој на територијата на Република Северна Македонија е вработен кај странски и меѓународни органи, организации и установи, кај странски дипломатски и конзуларни претставништва, во лична служба на странски дипломатски и конзуларни претставништва или е во лична служба на странци, доколку со меѓународен договор ратификуван од Република Северна Македонија поинаку не е определено;

3) државјанин на Република Северна Македонија кој е во работен однос во странство, врши дејност во странство или е упатен на работа во странство, ако за тоа време не е задолжително осигурен кај странски носител на осигурување, доколку со меѓународен договор ратификуван од Република Северна Македонија поинаку не е определено;

4) државјанин на Република Северна Македонија вработен во странство во држава во која е задолжително осигурен, но во која правата од пензиско и инвалидско осигурување не може да ги остварува или не може да ги користи надвор од таа држава;

5) самовработено лице;

6) индивидуален земјоделец;

6-а) физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Република Северна Македонија, доколку не е осигурен по друг основ;

7) верско службено лице;

8) привремено невработено лице додека прима паричен надоместок од осигурување во случај на невработеност, согласно со закон;

9) инвалид на трудот за време на користење на право на професионална рехабилитација согласно со закон;

10) самостоен уметник кој со таков статус се здобил според критериумите, во соодветна постапка и со соодветен акт на министерот за култура и туризам;

11) врвен спортист кој со таков статус се здобил според критериумите, во соодветна постапка и со соодветен акт на Министерството за спорт;

12) странец кој на територијата на Република Северна Македонија е во работен однос или во служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и

установи или странски дипломатски и конзуларни претставништва, доколку со меѓународен договор ратификуван од Република Северна Македонија поинаку не е определено.

(2) Обврзник за плаќање придонес е и осигуреникот кој пристапил во продолжено пензиско и инвалидско осигурување согласно со закон.

(3) Обврзник за плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење е работодавач за своите вработени на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење, согласно со закон.

Член 11

Обврзник за плаќање на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување е лице од членот 10 став (1) точки 1, 2 и 3 и членот 8 став (1) точка 1-а) на овој закон.

Член 13

(1) Обврзник за пресметка и уплата на придонеси е:

1) работодавачот за своите вработени и за лицата од членот 8 став (1) точка 1-а) од овој закон;

1-а) исплатувач на паричен надоместок за обврзникот за плаќање на придонес од член 7 став (1) точка 1-а) и член 10 став (1) точка 1-а) од овој закон;

2) самовработеното лице, сами за себе;

3) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за индивидуален земјоделец и за лицата од членот 7 ставови (1) точки 3, 4, 7 и 12 и (2) и членот 8 став (1) точка 5 од овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;

3-а) Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за индивидуален земјоделец и за лицата од членот 10 став (1) точки 5, 7, 9, 11 и 12 и членот 10-б од овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;

4) работодавачот или Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за работник кој зема надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа, согласно со закон;

5) Министерството за здравство за лицата од членот 10 став (1) точки 1-б) и 15 на овој закон;

6) Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за лицата од членовите 7 точка 8, 8 став (1) точка 4 и 10 став (1) точка 6 на овој закон, а за лицата од членот 12 став (2) на овој закон Агенцијата е обврзник за пресметка, додека обврзници за уплата на придонеси се лицата сами за себе;

7) Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија за лицата од членовите 7 став (1) точка 9 и 10 став (1) точка 8 на овој закон;

8) Управата за извршување на санкции за лицата од членовите 8 став (1) точка 2 и 10 став (1) точка 13 на овој закон;

9) установата од областа на образованието за лица од членот 8 став (1) точка 1 на овој закон;

10) надлежниот орган на државната управа за лица од членовите 7 став (1) точки 10 и 11, 8 став (1) точка 3 и 10 став (1) точки 10 и 14 на овој закон и за работник кој зема надоместок на плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство;

11) организаторот за лицата од членот 9 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон;

12) професионален спортски клуб за лицето од членот 9 став (2) на овој закон.

13) Извршител за обврзник за плаќање за кој има спроведено наплата од парични средства за придонеси по основ извршување на судска пресуда;

14) Стечаен управник за обврзник за плаќање вработен кај должникот кого го застапува и претставува, за месеци пред отварање на стечајната постапка, доколку распределениот дел од стечајната маса за придонеси е помал од обврската за придонеси пресметана од должникот и

15) Комората на трговци на Република Северна Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за лицата од членот 7 став (1) точка 6-а) и членот 10 став (1) точка 4-а) од овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе.

Член 14

(1) Основица за пресметка и плаќање на придонеси е:

1) плата, дополнителни примања од работен однос утврдени во законот кој ги уредува работните односи, колективен договор и договорот за вработување, за лице во работен однос;

1-а) паричен надоместок на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво;

2) плата за работа со скратено работно време, односно за часовите поминати на работа, и дополнителни примања од работен однос утврдени во законот кој ги уредува работните односи, колективен договор и договорот за вработување, за работник кој работи со скратено работно време;

3) просечна плата во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, за лицето од членот 7 став (1) точки 10 и 11 и лицето од членот 10 став (1) точка 13 од овој закон;

4) месечната аконтација на нето доходот, односно на паушално утврдениот нето-доход на кој се плаќа данок, согласно со Законот за данокот на личен доход, за самовработено лице.

4-а) просечна плата на работникот остварена во годината пред престанокот на задолжителното осигурување, усогласена со просечниот годишен пораст на платите во Републиката, за лицата кои пристапиле во продолжено пензиско и инвалидско осигурување, согласно со закон;

5) просечна плата на работникот остварена во година пред упатување на работа во странство, усогласена за просечен месечен пораст на платите кај работодавачот или просечната плата во Републиката објавена во јануари во тековната година според

податоците на Државниот завод за статистика, доколку нема податок за просечна плата на работникот остварена во година пред упатување на работа во странство, за работник кој е упатен на работа во земји со кои Република Северна Македонија нема склучено или преземено договор за социјално осигурување, за работник кој е упатен на работа во странство од работодавач;

6) просечна плата на работникот остварена во годината пред упатување на работа во странство, усогласена за просечен месечен пораст на платите кај работодавачот и платата што ја прима во странство или просечната плата во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, доколку нема податок за просечна плата на работникот остварена во година пред упатување на работа во странство и платата што ја прима во странство, во земји со кои Република Северна Македонија има склучено или преземено договор за социјално осигурување, за работник кој е упатен на работа во странство од работодавач;

7) пензијата, односно надоместок според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, за корисник на домашна пензија;

8) надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство, за корисник на паричен надоместок;

9) надоместок за скратено работно време за неа и чување на потешко хендикепирано дете, за корисник на надоместок;

10) надоместок на плата за време на професионална рехабилитација, за корисник на надоместок;

11) надоместок во случај на невработеност, за невработени лица корисници на паричен надоместок за време на привремена невработеност;

12) 20% од просечно исплатената месечна плата по работник во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика за индивидуален земјоделец и за лицата од членот 7 став (1) точка 6-а) и членот 10 став (1) точка 4-а) од овој закон;

13) просечна плата во Републиката објавена во тековниот месец за:

-државјанин на Република Северна Македонија вработен во странство, ако за тоа време не е задолжително осигурен кај странски носител на осигурување според законот на земјата во која е вработен, или според меѓународна спогодба, а имал живеалиште на територијата на Република Северна Македонија непосредно пред засновањето на работниот однос во странство - за членовите на семејството кои живеат во Република Северна Македонија и

-државјанин на Република Северна Македонија кој прима пензија или инвалидна од странски носител на осигурување од држава со која Република Северна Македонија нема склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак Република Северна Македонија има склучено/превземено Договор за социјално осигурување, во кој не е регулирана можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека престојува на територијата на Републиката;

14) 50% од просечно исплатената месечна плата по работник во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика за:

- верско службено лице,

- лице корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа; корисник на надоместок заради попреченост; корисник на надоместок за помош и нега од друго лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита; корисник на вон-семејна заштита; лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција, спречување и заштита од семејно насилство; лице-жртва на трговија со луѓе; корисник на право на социјална сигурност за старите лица, како и дете со пречки во развојот и со специфични потреби за кое се користи право на посебен додаток согласно со Законот за заштита на децата, а не може да се осигурат по друга основа,

- лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор, ако не е осигурено по друга основа, и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно - поправен дом, односно установа,

- лицата од членот 10 став (1) точки 1-б) и 15 на овој Закон,

- учесник во НОВ и учесник во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, воен инвалид и членовите на семејствата на паднатите борци и умрените учесници во НОВ, како и цивилните инвалиди од Втората светска војна, лицата прогонувани и затварани за идеите на самобитноста на Македонија и нејзината државност, на кои тоа својство им е утврдено со посебни прописи и членовите на семејството и родителите на лицата граѓани на Република Македонија, загинати во војните при распадот на СФРЈ,

- лицата од членовите 8 и 9 на овој закон,

- самовработено лице до истекот на првата календарска година во која започнало со вршење на дејност,

- лицата од членот 10-б) од овој закон.

15) Основицата за придонеси утврдена во судската пресуда, за обврзникот од членот 13 став (1) точка 13) од овој закон;

16) Износот од стечајната маса што е распределен за уплата на придонеси, за обврзникот од членот 13 став (1) точка 14) од овој закон.

(2) По лично барање, осигуреникот – самовработено лице, верско лице и индивидуален земјоделец, придонесите може да ги плаќа и на повисока основица.

(3) Плата која се прима во странска валута, поради утврдување на основицата на придонесите од ставот (1) на овој член, се пресметува во денарска противвредност по официјалниот среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија кој важи за последниот ден во месецот за кој придонесите се пресметуваат, односно плаќаат.

Член 25

(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите се:

1) 18,8% за задолжително пензиско и инвалидско осигурување;

2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или професионална болест;

3) 7,5% за задолжително здравствено осигурување;

4) 10% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точки 11) и 14) алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој закон;

5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица утврдена во членот 14 точка 14) алинеја 4 од овој закон;

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за обврзникот корисник на домашна пензија кој придонесот го плаќа на износот на пензијата;

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување и

8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност.

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење изнесува:

- 9,4% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци,

- 7,83% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци,

- 6,27% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци,

- 4,7% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци,

- 3,13% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци и

- 1,57% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.